

РЕПЛЕК АД - СКОПЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

Скопје, март 2022

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6-7
Белешки кон финансиските извештаи	8-37
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2021 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕПЛЕК АД - Скопје***Мислење*

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РЕПЛЕК АД – Скопје заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Други прашања

Без да го квалификуваме нашето мислење укажуваме на фактот дека поради избраната сметководствена политика, а врз основа на достапни информации за вредноста на недвижниот имот на Друштвото, објективната пазарна вредност на недвижностите е значајно поголема од нивната нето сметководствена вредност.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2021 година.

Скопје, 24 март 2022 година


Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов




РЕПЛЕК АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од продажба	8	86,150	84,770
Останати оперативни приходи	9	24,786	19,673
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		-	-
Набавна вредност на продадени стоки		(68,520)	(69,174)
Употребени сировини и материјали	10	(9,578)	(9,454)
Трошоци за вработени	11	(13,842)	(8,379)
Амортизација	17	(1,553)	(1,454)
Останати оперативни расходи	12	(32,214)	(19,643)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		(14,771)	(3,661)
Приходи од финансирање	13	2	93
Добивки од вложувања	14 и 18	76,000	108,000
Расходи од финансирање	13	(1,521)	(1,569)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		59,710	102,863
Данок од добивка	15	-	(697)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		59,710	102,166
Останата сеопфатна добивка:			
Друга сеопфатна добивка		-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		59,710	102,166
Основна заработувачка по акција (Во МКД)	16	2,304	3,942

Скопје, 15 март 2022 година

За Управен Одбор
Претседател
Душан Пецовски



РЕПЛЕК АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	170,957	169,085
Вложувања во подружници	18	1,052,149	1,052,149
Вложувања во придружени друштва	18	138	138
Вложувања во хартии од вредност	19	-	18
Долгорочни депозити во банки		-	-
Вкупно нетековни средства		1,223,244	1,221,390
Тековни средства			
Залихи	20	2,791	3,337
Побарувања од купувачи и други побарувања	21	26,616	50,848
Побарувања за дадени позајмици		-	-
Депозити во банки		-	-
Парични средства	22	5,013	10,692
Вкупно тековни средства		34,420	64,877
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,257,664	1,286,267
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	24	886,021	886,021
Премии на издадени акции		-	-
Откупени сопствени акции (-)		-	-
Законски резерви		189,459	189,459
Објективна вредност и останати резерви	23	(28,350)	(28,350)
Акумулирана добивка (загуба)		89,971	132,405
Вкупно главнина		1,137,101	1,179,535
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити кои носат камата	24	33,028	48,159
Вкупно нетековни обврски		33,028	48,159
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и други обврски	25	72,404	27,335
Краткорочни кредити и позајмици	24	15,131	31,238
Вкупно тековни обврски		87,535	58,573
Вкупно обврски		120,563	106,732
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,257,664	1,286,267

РЕПЛЕК АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		59,710	80,130
Усогласување за:			
Амортизација на НПО	17	1,553	315
Загуба од продажба/отпис на основни средства		5,162	648
Траен отпис на побарувања		9,481	6,153
Отпис на вложувања		18	-
Расходи (приходи) од камати, нето	13	1,516	(366)
Добивки од вложувања во подружници	14 и 18	(76,000)	(83,214)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		1,440	3,666
Побарувања од продажба		9,021	(21,484)
Останати тековни средства и АВР		6,062	2,275
Залихи		546	(189)
Обврски од добавувачи		43,721	501
Обврски за примени аванси		-	-
Останати тековни обврски и ПВР		1,624	(843)
Нето пари употребени во работењето		62,414	(16,074)
Платена камата		(1,516)	(139)
Платен данок од добивка		(608)	32
Нето парични текови од оперативни активности		60,290	(16,181)
Парични текови од вложувачки активности			
Наплатени (дадени) позајмици		-	-
Нови вложувања во подружници и придружени друштва		-	260
Примени дивиденди од подружници		76,000	83,214
Повлечени (дадени) депозити во банки		-	20,000
Примени камати		-	505
Купување на недвижности, постројки и опрема (НПО)	17	(10,712)	(13,903)
Приливи од продажби на НПО	17	2,125	1
Нето парични текови од вложувачки активности		67,413	90,077
Парични текови од финансиски активности			
Искористени (отплатени) кредити		(31,238)	30,750
Продадени сопствени акции		-	-
Исплатени дивиденди		(81,363)	(106,416)
Исплатени награди		(12,240)	-
Даноци за исплатени дивиденди и награди		(8,541)	(15,499)
Нето парични текови од финансиски активности		(133,382)	(91,165)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(5,679)	(17,269)
Парични средства на почетокот на годината	22	10,692	26,453
Парични средства на крајот од годината	22	5,013	9,184

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

РЕПЛЕК АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	(Сопствени акции)	Законски резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
На 1 јануари 2020	886,021	-	-	217,750	(28,350)	109,977	1,185,398
Сеопфатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	102,166	102,166
Друго	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	102,166	102,166
Трансакции со сопствениците							
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	(28,291)	-	(70,491)	(98,782)
Издвојување за награди за вработени	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за даноци за исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	(9,247)	(9,247)
Евидентирање на загуби/добивки од подружници од предходни години по метод на главница	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2020	886,021	-	-	189,459	(28,350)	132,405	1,179,535

РЕПЛЕК АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	(Сопствени акции)	Законски резерви	Објективна вредност и останати резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
На 1 јануари 2021	886,021	-	-	189,459	(28,350)	132,405	1,179,535
Сеопфатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	59,710	59,710
Друго	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	59,710	59,710
Трансакции со сопствениците							
Издвојување за резерви	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	(81,363)	(81,363)
Издвојување за награди за вработени	-	-	-	-	-	(12,240)	(12,240)
Издвојување за даноци за исплатена дивиденда и награди	-	-	-	-	-	(8,541)	(8,541)
Евидентирање на загуби/добивки од подружници од предходни години по метод на главница	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2021	886,021	-	-	189,459	(28,350)	89,971	1,137,101

1. Основни податоци и дејност

Основната дејност на друштвото Реплек АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Територијално, Друштвото е организиран на следниот начин:

- Дирекција во Скопје

Функционално, Друштвото е организиран на следниот начин:

- Сектор фармација;
- Сектор медицина;
- Сектор складишта фармација и медицина;
- Сектор увоз-извоз;
- Сектор финансии;
- Сектор АОП и
- Сектор за правни, кадровски и општи работи.

Согласно Статутот на друштвото, управувањето и раководењето со друштвото е двостепено, за која цел се формирани следните органи:

- Управен одбор од 5 члена и
- Надзорен одбор од 4 члена.

Вкупниот бројот на вработените во Друштвото изнесува 12 вработени (2020: 9 вработени).

Бројот на вработените на Друштвото според функционалната ангажираност е како што следува:

	2021	2020
- Сектор медицина	-	-
- Сектор фармацевтика	2	2
- Сектор увоз-извоз	1	1
- Сектор финансии	1	1
- Внатрешна ревизија	1	2
- Сектор маркетинг и продажба	-	-
- Сектор Управа	4	-
- Подужница Грин Шоп	3	3
Вкупно	12	9

Со друштвото управува Управен Одбор кој се состои од пет члена, од кои еден го носи називот Генерален директор, и Надзорен Одбор составен од четири члена. Во текот на 2021 година, па се до потпишување на овие финансиски извештаи, со Друштвото раководеа:

1. Во периодот до 06.10.2021 година Генерален директор на Друштвото е г-дин Иван Туцаров.
2. Од 06.10.2021 година Генерален директор на Друштвото е г-дин Душан Пецовски.

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 37, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво Реплек АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште неколку друштва во земјата и странство и кое не се консолидирани во овие финансиски извештаи (Белешка 18). Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници.

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020 година во кои извештаи се вклучени и подружниците.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија (Белешка 3.12).

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (продолжуав)

2.3 Користење на проценки и расудувања (продолжува)

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4 Значајни настани

Глобалната пандемија предизвикана од новиот корона вирус (КОВИД 19) која беше прогласена од страна на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 и 2021 година. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата нема значајно влијание врз работењето на Друштвото.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека во иднина пандемијата ќе нема значајно влијание врз работењето. Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер, кои би ги донеле властите или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата.

2.5. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Покрај постоењето на значаен настан, имајќи ја предвид анализата на влијанието на КОВИД 19 пандемијата опишана во точка 2.4, раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2021 и 2020, се следните:

	2021	2020
1 ЕУР =	61.6270 МКД	61.6940 МКД
1 УСД =	54.3736 МКД	50.2353 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица, помалку искажани приходи со поврзани лица (2020: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2020: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 15.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дисртрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност. Приходи од вложувањата се признаваат кога ќе се извршат распределби на дивиденди од страна на подружниците.

Заклучно до 31 декември 2009 година, ваквите вложувања се евидентираа во билансот на состојба по методот на главнина, според кој набавна вредност на вложувањето се зголемуваше или намалуваше за резултатите од работење на подружниците. Согласно измените во прифатените сметководствени стандарди, евидентираната вредност до 31 декември 2009 се зема како претпоставена набавна вредност.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.11. Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваеше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководствени проценки и грешки, ревалоризирани вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација на НПО за 2021 година во однос на 2020 година се следните:

	2021	2020
Недвижности	0.4 %	0.4 %
Постројки и опрема	2 %	2 %
Возила	2 %	2 %
Компјутерска опрема	2 %	2 %
Канцелариски мебел	2 %	2 %

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.16. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Капитал (Продолжение)

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (зalog и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.17. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на не diskonтираниот износ на користите.

Согласно законските одредби, Друштвото има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Друштвото. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Друштвото и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, чии ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентracија на кредитен ризик. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото нема користено вакви кредити и позајмици ниту има депонирани средства во банки, може да се каже дека не постои изложеност спрема ваков вид на ризик.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2021 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2021 година.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата во подружници, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година е следната:

	2021	2020
Обврски по кредити и позајмици	48,159	79,397
Парични средства и депозити во банки	(5,013)	(10,691)
Нето обврски (пари)	43,146	68,706
Вкупен капитал	1,137,101	1,185,398
% на задолженост	3.79%	5.80%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	124	-	750	1,333
	124	-	750	1,333

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	(75)	(133)	75	133
Нето Ефект	(75)	(133)	75	133

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2021	2020
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	5,013	10
- Побарувања од купувачи и други побарувања	24,405	47,239
- Вложувања во подружници	1,052,149	1,052,149
- Вложувања во придружени друштва	138	138
- Вложувања во хартии од вредност	-	18
	1,081,705	1,099,554
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Депозити во банки	-	-
	-	-
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства	-	10,681
	-	10,681
	1,081,705	1,110,235
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Добавувачи и останати обврски	70,398	26,142
- Примени позајмици	-	-
	70,522	26,142
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Краткорочни кредити	15,131	31,238
- Долгорочни кредити	33,028	48,159
	48,159	79,397
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Краткорочни кредити	-	-
	-	-
	118,681	105,539

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)

Со оглед дека Друштвото не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Друштвото.

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2021 година според нивната доспеаност:

	1 - 3 мес.	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	5,013	-	-	-	5,013
Депозити во банки	-	-	-	-	-
Побарув. од купувачи	23,710	-	-	-	23,710
Дадени позајмици	-	-	-	-	-
Останати побарувања	695	-	-	-	695
Вложувања	-	-	-	1,052,287	1,052,287
	57,930	-	-	1,052,287	1,081,705
Добавувачи	68,368	-	-	-	68,368
Кредити и позајмици	3,783	3,783	7,565	33,028	48,159
Останати обврски	2,154	-	-	-	2,154
	74,305	3,783	7,565	33,028	118,681

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2020 година според нивната доспеаност:

	1 - 3 мес.	3 - 6 мес.	6-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	10,691	-	-	-	10,691
Депозити во банки	-	-	-	-	-
Побарув. од купувачи	19,709	-	-	-	19,709
Дадени позајмици	-	-	-	-	-
Останати побарувања	27,530	-	-	-	23,892
Вложувања	-	-	-	1,052,305	1,052,305
	57,930	-	-	1,052,305	1,110,235
Добавувачи	24,647	-	-	-	24,647
Кредити и позајмици	7,809	7,809	15,620	48,159	79,397
Останати обврски	1,495	-	-	-	1,495
	33,951	7,809	15,620	48,159	105,539

7. Известување по сегменти

7.1. Деловни сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Фармација - продажба на лекови и лековити средства,
- Медицина - продажба на медицински помагала и
- Трговија – останато.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2021 година како и останатите сегменти информации се следните:

	<u>Фармација</u>	<u>Трговија</u>	<u>Останато</u>	<u>Вкупно</u>
Приходи од продажба	82,218	3,932	-	86,150
Останати опер. приходи	-	-	24,756	24,756
Оперативна добивка/резултат на сегментот	(37,722)	(1,804)	24,756	(14,771)
Приходи од финансирање			2	2
Добивки од вложувања			76,000	76,000
Расходи од финансирање			1,521	1,521
Бруто добивка				59,710
Данок од добивка				-
Нето добивка				59,710
Други информации				
Вкупни средства по сегменти	1,200,264	57,402	-	1,257,666
Вкупни обврски по сегменти	115,062	5,503	-	120,565
Амортизација по сегменти	1,482	71	-	1,553
Инвестиции во основни средства	10,223	489	-	10,712

РЕПЛЕК АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

7.1. Деловни сегменти

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2020 година како и останатите сегменти информации се следните:

		<u>Фармација</u>	<u>Медицина</u>	<u>Трговија</u>	<u>Вкупно</u>
Приходи од продажба		80,736	4,034	-	84,770
Останати опер. приходи		-	-	19,693	19,693
Оперативна добивка/резултат на сегментот		(22,225)	(1,110)	19,693	(3,662)
Приходи од финансирање				93	93
Добивки од вложувања				108,000	108,000
Расходи од финансирање				1,569	1,569
Бруто добивка					102,862
Данок од добивка					(697)
Нето добивка					102,165
Други информации					
Вкупни средства по сегменти		1,225,057	61,210	-	1,286,267
Вкупни обврски по сегменти		101,654	5,079	-	106,733
Амортизација по сегменти		1,385	69	-	1,454
Инвестиции во основни средства		14,523	726	-	15,249

7. Известување по сегменти (Продолжение)

7.2. Географски сегменти

Република Северна Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2021	2020
Република Северна Македонија	86,150	84,770
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа	-	-
САД	-	-
Друго	-	-
Вкупно	86,150	84,770

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2021	2020
Република Северна Македонија	1,257,666	1,286,267
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа	-	-
САД	-	-
Друго	-	-
Вкупно	1,257,666	1,286,267

Вкупни инвестиции во:	2021	2020
Република Северна Македонија	10,712	15,249
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа	-	-
САД	-	-
Друго	-	-
Вкупно	10,712	15,249

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход): три купувачи со учество од 18% до 37% од вкупните приходи (2020: три купувачи со учество од 19% до 37% од вкупните приходи).

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки за фармација	82,218	80,736
Приходи од продажба на стоки за медицина	-	-
Приходи од продажба на останати стоки	3,932	4,034
Вкупно приходи од продажба	86,150	84,770

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од услуги спрема поврзани субјекти за закуп и префактурирање на трошоци	19,470	15,254
Приходи од наплатени сомнителни побарувања	-	12
Приходи од одобренија и останати приходи	5,316	4,407
Вкупно останати оперативни приходи	24,786	19,673

10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Потрошени сировини и материјали	394	1,264
Потрошена енергија	8,922	7,657
Потрошени резервни делови	-	75
Потрошен ситен инвентар	262	458
Вкупно трошоци за материјали и сировини	9,578	9,454

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Бруто плати на вработени	13,261	8,053
Останати трошоци за вработени	581	326
Вкупно трошоци на вработени	13,842	8,379

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Комуникациски услуги	453	365
Комунални услуги	3,700	3,047
Директен отпис на побарувања	9,481	-
Отпис на вложувања	18	-
Останати услуги	1,180	675
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	880	1,103
Услуги за одржување и заштита	1,722	3,638
Надомести на членови на УО и НО	1,927	3,618
Премии за осигурување	273	308
Банкарски услуги и трошоци за платниот промет	193	316
Репрезентација и спонзорство	535	401
Загуби од отпис/продажба на основни средства	5,162	23
Останати оперативни расходи	6,690	6,149
Вкупно останати оперативни расходи	32,214	19,643

13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од камати	-	93
Позитивни курсни разлики	2	-
	2	93
Расходи за камати	(1,516)	(1,563)
Негативни курсни разлики	(5)	(6)
	(1,521)	(1,569)
Нето приходи (расходи) од финансирање	(1,519)	(1,476)

14. ДОБИВКИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Приходи од дивиденди од подружници	76,000	108,000
Вкупно добивки од вложувања	76,000	108,000

Приходите од дивиденди од подружници во износ од 76,000 илјади МКД во целост произлегуваат од распределени дивиденди од поврзаното друштво Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје.

15. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Тековен данок од добивка	-	697
Одложен данок од добивка	-	-
Вкупно	-	697

Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Добивка за годината	59,710	102,863
Ослободување на добивката пред оданочување	-	-
Непризнаени расходи и помалку искажани приходи:		
Репрезентација	481	232
Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани	519	-
Расходи кои не се поврзани со дејноста	-	87
Исправка и отпис на побарувања	9,501	4,261
Кало, растур, крш	861	380
Надомести на членови на органи на управување	676	2,500
Нето износ на примања по основ на деловна успешност	219	-
Преостаната сегашна вредност на основни средства	-	23
Трансферни цени	-	4,207
Дел од камати од поврзани лица под пазарни стапки	4	44
Ненаплатени побарувања од заеми	-	348
Друго	2,738	21
Даночна основа пред даночни ослободувања	74,709	114,966
Дивиденди оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	(76,000)	(108,000)
Даночна основа	-	6,966
Данок од добивка	-	697
Добивка пред оданочување	59,710	102,863
Ефективна даночна стапка	0.00%	0.68%

16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

а) основа заработувачка по кација	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични		
Нето добивка за годината	59,710	102,166
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични	59,710	102,166
	број на акции	
	2021	2020
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	25,920	25,920
Ефекти од промени на бројот на обични акции:	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	25,920	25,920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	2,304	3,942

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште (000) МКД	Градежни објекти (000) МКД	Опрема и транспорт (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	8,231	185,725	99,531	760	294,247
Нови набавки	-	477	8,893	1,342	10,712
Продажби	-	-	(8,524)	-	(8,524)
Пренос во вложувања	-	-	-	-	-
Активирање	-	-	-	-	-
Состојба со 31 Декември	8,231	186,202	99,900	2,102	296,435
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	-	58,992	66,170	-	125,162
Амортизација	-	742	811	-	1,553
Продажби	-	-	(1,237)	-	(1,237)
Состојба со 31 Декември	-	59,734	65,744	-	125,478
Сегашна вредност на:					
31.12.2021 година	8,231	126,468	34,156	2,102	170,957
31.12.2020 година	8,231	126,733	33,361	760	169,085

Сопственост над земјиште и објекти

Друштвото има сопственост на објектите, а земјиштето е со право на користење на Реплек АД. НПО се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

Заложени средства

Друштвото нема дадено НПО под хипотека или залог како обезбедување за обврски спрема трети лица.

18. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

	% на учество	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Вложувања во подружници			
Реплек фарм АД Скопје	100%	898,513	898,513
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100%	153,636	153,636
РХ Фарма ДОО Скопје	45%	138	138
		1,052,287	1,052,287

19. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

а) Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
<i>Сопственички хартии од вредност</i>		
Инструменти (акции) издадени од банки	-	-
Акции од останати друштва	-	18
	-	18
 Котирани	-	-
Некотирани	-	18
	-	18
 Вкупно пред исправка на вредноста	-	18
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	-	18

20. ЗАЛИХИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Материјали	125	157
Резервни делови	-	425
Ситен инвентар, амбалажа	694	694
Трговски стоки за препродажба	1,972	2,061
Вкупно залихи	2,791	3,337

Друштвото нема дадено залихи под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки или други друштва.

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Купувачи во земјата	12,258	19,709
Купувачи во странство	-	-
	12,258	19,709
Исправка на вредноста	-	-
Вкупно нето побарувања од купувачи	12,258	19,709
Дадени позајмици на поврзани друштва	-	-
Побарувања од поврзани друштва	11,453	22,504
Побарувања за дадени аванси	1,112	2,819
Побарувања за дивиденди од поврзани друштва	-	-
Побарувања по основ на судска одлука и други побарувања	668	4,652
Побарувања за ДДВ	180	180
Побарувања за данок од добивка	689	357
Побарувања од вработени	26	373
Однапред платени трошоци	230	254
Останато	-	-
Вкупно побарувања	26,616	50,848
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Нови сомнителни побарувања	-	-
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Денарски жиро сметки кај банки	4,862	10,682
Девизни сметки кај банки	-	-
Готовина во благајни	27	10
Девизна благајна	124	-
Вкупно парични средства	5,013	10,692

23. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2021	2020
	број на акции	број на акции
<i>Издадени и целосно уплатени:</i>		
Обични акции	25,920	25,920
Приоритетни акции	-	-
	25,920	25,920

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година:

	2021	2020
	%	%
Душан Пецовски	11.96%	11.92%
Славица Туџарова	11.57%	11.57%
Иван Туџаров	4.26%	11.42%
Никола Туџаров	5.79%	0.00%
Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен пензиски фонд)	6.88%	6.88%
Ситко Дооел Скопје	6.10%	6.10%
Владимир Пецовски	5.79%	5.79%

Друштвото заклучно со 31.12.2021 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Северна Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2021 година изнесува 101,850 МКД (во 2020: 104,000 МКД).

Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28,350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во теговскиот регистар и ЦДХВ.

24. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

	2021	2020
	(000) МКД	(000) МКД
Деловна банка од РСМ	48,159	79,397
Тековна доспеаност на кредитот (минус)	15,131	31,238
Долгорочен дел од кредитот	33,028	48,159

Обврските по основ на кредити во износ од 48,159 илјади МКД (2020: 79,397 илјади МКД) произлегуваат од долгорочен кредит во износ од 30,750 илјади МКД, отплата во месечни рати и рок на доспевање до јануари 2022 година и долгорочен кредит во износ од 61,500 илјади МКД, отплата во месечни рати и рок на доспевање до мај 2025 година

25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Добавувачи во земјата	67,618	23,314
Добавувачи во странство	750	1,333
Примени аванси	-	-
Обврски за ДДВ	1,059	499
Обврски за данок од добивка	61	337
Обврски кон вработени	1,112	399
Обврски за даноци и придонеси од плати	585	207
Обврски за дивиденди	918	1,096
Останато	301	150
Вкупно обврски кон добавувачи и други обврски	72,404	27,335

26. ПРИМЕНИ СТОКИ НА КОНСИГНАЦИЈА

На 31.12.2021 година Друштвото нема примени стоки на чување од Бирото за стокови резерви (2020: исто). На 30 ноември 2020 година, раскинат е Договорот за складирање, чување и обновување на стокови резерви на лекови и медицински средства склучен со Агенцијата за стокови резерви.

27. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

На годишното собрание на Друштвото за 2021 година, кое ќе се одржи во текот на 2022 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2021 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде искажана во Извештајот за промените во капиталот за 2022 година.

На годишните собранија на акционери во 2021 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 81,363 илјади МКД или 3,071 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2021 година.

На годишното собрание на акционери во 2020 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 98,782 илјади МКД или 3,751 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2020 година.

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

а) Судски спорови

Друштвото заклучно со 31.12.2021 година не е тужена странка во значајни судски постапки (2020: нема) .

б) Гаранции

Друштвото нема издадено гаранции во корист на трети лица за обезбедување на нивни обврски.

Друштвото има обезбедено неколку банкарски гаранции за квалитет и навремено извршување во вкупен износ од 655 илјади МКД кои доспеваат најдоцна до март 2023 година (2020: 704 илјади МКД).

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со следните странки: своето матично друштво, подружниците и придружените друштва во кои има значајно учество како и раководниот кадар на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
<i>Побарувања од:</i>		
Реплек фарм АД Скопје	11,293	22,504
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	160	-
РХ Фарма	523	133
	11,976	22,637
<i>Обврски кон:</i>		
Реплек фарм АД Скопје	58,191	16,032
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	4,259	3,523
	62,450	19,555
<i>Приходи кон:</i>		
Реплек фарм АД Скопје	97,596	21,538
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	152	378
РХ Фарма	349	498
	98,097	22,414
<i>Трошоци од:</i>		
Реплек фарм АД Скопје	58,632	58,771
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	628	1,426
	59,260	60,197

31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Глобалната пандемија предизвикана од новиот коронавирус (КОВИД 19), која беше прогласена од стана на СЗО во март 2020 година, рапидно се развиваше во текот на 2020 и 2021 година, со значителен број на случаи. Мерките кои беа превземени од Владата за да го спречи ширењето на вирусот во голема мера влијаеа на економската активност.

Раководството превзеде мерки за следење и ублажување на ефектите од КОВИД 19, вклучувајќи мерки за безбедност и заштита на здравјето на вработените и смета дека пандемијата нема значајно влијание врз работењето на Друштвото.

Со оглед на фактот дека пандемијата сеуште не е завршена, врз основа на досегашното искуство, раководството смета дека во иднина пандемијата ќе нема значајно влијание врз работењето. Влијанието во овој момент не е практично да се процени со оглед дека развојот на настаните е крајно непредвидлив, а исто така неможат да се предвидат и мерките од здравствен и економски карактер, кои би ги донеле властите или регулаторните тела, заради ублажување на ефектите од пандемијата.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2021 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД

Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1.223.242.173,00			1.221.389.871,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	170.957.250,00			169.084.921,00
10	- - Недвижности (011+012)	134.702.666,00			134.967.257,00
11	- - Земјиште	8.229.968,00			8.229.968,00
12	- - Градежни објекти	126.472.698,00			126.737.289,00
13	- - Постројки и опрема	8.128.707,00			8.174.597,00
14	- - Транспортни средства	13.220.517,00			12.729.624,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	12.802.973,00			12.453.400,00
18	- - Материјални средства во подготовка	2.102.387,00			760.043,00
21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.052.284.923,00			1.052.304.950,00
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	1.052.284.923,00			1.052.304.950,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	34.191.426,00			64.623.149,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.791.585,00			3.337.235,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	123.452,00			155.959,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	694.192,00			1.119.927,00
42	- - Залихи на трговски стоки	1.973.941,00			2.061.349,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	26.386.129,00			50.594.292,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	11.453.251,00			22.504.534,00
47	- - Побарувања од купувачи	12.257.109,00			19.709.235,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.111.602,00			2.818.881,00

49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	867.943,00			535.915,00
50	- - Побарувања од вработените	27.838,00			374.102,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	668.386,00			4.651.625,00
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.013.712,00			10.691.622,00
60	- - Парични средства	5.013.712,00			10.691.622,00
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	230.632,00			254.125,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.257.664.231,00			1.286.267.145,00
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	1.137.101.191,00			1.179.534.506,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	886.020.801,00			886.020.801,00
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА ГЕОФАТНА ДОБИВКА	-28.349.153,00			-28.349.153,00
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	189.458.022,00			189.458.022,00
72	- - Законски резерви	189.458.022,00			189.458.022,00
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	30.261.096,00			30.238.917,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	59.710.425,00			102.165.919,00
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	120.560.187,00			106.723.545,00
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	33.027.775,00			48.158.723,00
90	- - Обврски по заеми и кредити	33.027.775,00			48.158.723,00
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	87.532.412,00			58.564.822,00
96	- - Обврски спрема поврзани друштва	62.449.593,00			19.554.585,00
97	- - Обврски спрема добавувачи	5.915.783,00			5.090.797,00
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	586.209,00			207.849,00
100	- - Обврски кон вработените	1.113.419,00			400.200,00
101	- - Тековни даночни обврски	1.294.706,00			977.440,00
104	- - Обврски по заеми и кредити	15.130.948,00			31.238.100,00
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	917.551,00			1.095.851,00
108	- - Останати краткорочни обврски	124.203,00			
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	2.853,00			9.094,00
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.257.664.231,00			1.286.267.145,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	110.936.585,00			104.466.075,00
202	-- Приходи од продажба	105.782.658,00			100.024.522,00
203	-- Останати приходи	5.130.427,00			4.427.404,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	23.500,00			14.149,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	125.704.950,00			108.126.970,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	9.578.358,00			9.453.945,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	68.519.889,00			68.797.906,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	7.792.299,00			7.985.197,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.827.715,00			7.359.331,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	13.842.111,00			8.378.319,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	8.542.000,00			5.291.147,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	905.999,00			506.681,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.813.958,00			2.254.718,00
217	-- Останати трошоци за вработените	580.154,00			325.773,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.552.889,00			1.454.273,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	4.974.911,00			
222	-- Останати расходи од работењето	12.616.778,00			4.697.999,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	76.001.942,00			108.093.040,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	76.000.000,00			108.022.720,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	76.000.000,00			108.000.000,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва				22.720,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				70.272,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	1.942,00			48,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.523.152,00			1.569.689,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	20.027,00			
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	20.027,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.497.936,00			1.563.284,00

240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.189,00			6.405,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	59.710.425,00			102.862.456,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	59.710.425,00			102.862.456,00
252	-- Данок на добивка				696.537,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	59.710.425,00			102.165.919,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	59.710.425,00			102.165.919,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	59.710.425,00			102.165.919,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	2.304,00			3.942,00
269	-- Добивка за годината	59.710.425,00			102.165.919,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	59.710.425,00			102.165.919,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	8.229.968,00			8.229.968,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	126.472.698,00			126.737.289,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	6.569.831,00			6.650.402,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 ОД БС)	62.010,00			62.010,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 ОД БС)	19.612.247,00			41.572.129,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)	2.369.159,00			3.270.997,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата	6.052.684,00			4.779.139,00

	(< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)				
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	867.943,00			535.915,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	25.505.159,00			48.029.536,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	67.616.607,00			23.312.791,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	1.880.915,00			1.185.289,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	71.486.766,00			26.239.965,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	86.312.400,00			100.024.522,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	86.312.400,00			100.024.522,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	86.150.195,00			84.770.290,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	19.470.258,00			15.254.232,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	7.819,00			8.771,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	68,00			12.258,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	5.122.540,00			4.406.375,00
666	-- Приходи од дивиденди	76.000.000,00			108.000.000,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	6.143.973,00			5.105.634,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.778.544,00			2.551.087,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	11.809,00			
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	453.569,00			365.360,00

686	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	405.663,00			
691	- - Вкалкулирани надомести за време на боледување	98.827,00			488.323,00
692	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)				54.420,00
695	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	150.003,00			97.223,00
698	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	339.524,00			
699	- - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	138.877,00			
700	- - Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	90.627,00			174.130,00
704	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	87.577,00			168.630,00
707	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.927.477,00			3.617.760,00
708	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)				55.604,00
709	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	534.617,00			345.113,00
710	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	272.489,00			273.535,00
711	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	192.975,00			315.870,00
712	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	593.177,00			570.441,00
714	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	7.499,00			4.834,00
715	- - Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	580.154,00			325.773,00
717	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.019.661,00			1.613.889,00
721	- - Исплатени дивиденди	81.541.315,00			98.262.415,00
722	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	11,00			8,00
723	- - Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	8,00			8,00
724	- - Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00			

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година

2357	- 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи	186.938.527,00			
-------------	---	----------------	--	--	--

Потпишано од:

Suzana Miloshevska

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.


Годишен извештај за 2021 година



Годишен извештај
за работењето на
групацијата Реплек АД

2021





Годишен извештај
за работењето на
групацијата Реплек АД

2021





содржина

01 клучни показатели

Финансиски резултати од посебните финансиски извештаи на друштвата кои се вклучени во консолидацијата

Финансиски ризици и управување со истите

Фирми ќерки

02 за реплек

03 организациона структура

04 корпоративни информации

Надзорен одбор

Извештај од работењето на Управниот одбоњ

05 акционерите во фокус

Структура на акционери и акционерски капитал

Дивиденда

06 вработените во фокус

Клучни податоци за вработените

Образовната структура на вработените во Групацијата Реплек на 31 декември 2021 година

Инвестираме во образование и доусовршување на вработените

Грижа за вработените и во време на криза

Единство и тимски дух

07 животната средина во фокус

08 општествена одговорност

Донации

Кодекс на корпоративно управување

Трка за независност – Крушево

09 инвестиции

Модернизација и зголемување на капацитетите

Процеси и сертификација

10 портфолио

Маркетинг и продажби

Нови маркетинг авторизации

Нови производи во 2021

Лекови на рецепт според фармако – терапевтска група

Лекови без рецепт

Антисептици и Дезинфициенси

Додатоци во исхраната

Гранични производи

01 КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 3 правни субјекти:

- РЕПЛЕК АД Скопје – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје – фабрика за лекови и хемиски производи,
- РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чиј состав се:
 1. Реплек Маркет
 2. Ресторан „Ден и Ноќ“

Групацијата во деловната 2021 година ги оствари следните резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	1.297.833	1.331.117	97
Вкупни расходи	1.143.672	1.148.280	100
Добивка пред оданочување	154.161	182.838	84
Данок на добивка	19.368	19.124	101
Добивка по оданочување	134.793	163.714	82

Консолидираната добивка на Групацијата за 2021 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

Субјект	2021 (МКД 000) Добивка пред оданочување	2020 (МКД 000) Добивка пред оданочување
Реплек АД	-16.290	-5.138
Реплек Фарм	162.285	188.315
Реплек Маркет	7.567	259
Ефект од консолидација	599	-598
Консолидирана добивка	154.161	182.838

Финансиски резултати од посебните финансиски извештаи на друштвата кои се вклучени во консолидацијата

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2021 година ги оствари следните резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	186.939	212.559	88
Вкупни расходи	127.229	109.697	116
Добивка пред оданочување	59.710	102.862	58
Данок на добивка	0	697	0
Добивка по оданочување	59.710	102.166	58

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК, оствари позитивни финансиски резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	1.060.621	1.132.569	94
Вкупни расходи	898.335	944.254	95
Добивка пред оданочување	162.286	188.315	86
Данок на добивка	18.220	18.213	100
Добивка по оданочување	144.066	170.102	85

РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2021 година оствари позитивни финансиски резултати:

	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
Вкупни приходи	209.995	178.564	118
Вкупни расходи	202.428	178.306	114
Добивка пред оданочување	7.567	259	2.927
Данок на добивка	1.149	214	536
Добивка по оданочување	6.418	44	14.566

Консолидираната оперативна добивка за периодот од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година на Реплек АД Скопје изнесува 161.193.709 денари. Оперативните приходи изнесуваат 1.255.845.112 денари и се намалени за 2%, а оперативните расходи изнесуваат 1.135.021.292 денари и бележат намалување од 0,4% во однос на истиот период претходната година. Вкупните приходи од продажба се намалени за 2% во однос на истиот период минатата година, односно приходите од продажба на странски пазар се намалени за 10%, а приходите од продажба на домашен пазар се зголемени за 15%. Приходите од продажба на странски пазар имаат учество од 64% во вкупните приходи од продажба (2020: 69%). Консолидираната добивка пред оданочување изнесува 154.161.194 денари и бележи намалување од 16% во однос на истиот период минатата година.

Приходи од продажба:

	2021 (000) МКД	2021 % учество	2020 (000) МКД	2020 % учество	Индекси 21/20
Домашен пазар	442.643	36%	383.929	31%	115
Русија	349.647	29%	370.768	30%	94
Останати ЗНД	81.576	7%	118.171	9%	69
Африка и Близок Исток	151.179	12%	166.665	13%	91
Југоисточна Европа	157.991	13%	151.098	12%	105
Југоисточна Азија	19.596	2%	14.900	1%	132
Европска Унија	16.297	1%	40.420	3%	40
Останати	1.230	0%	5.457	0%	23
Странски пазар	777.516	64%	867.479	69%	90
	1.220.160	100%	1.251.407	100%	98

На крајот на 2021 година, Групацијата располага со актива во износ од 2.120.379.385 денари со следната структура:

- тековни средства во износ од МКД 769.028.759 денари (средства на жиросметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 36% од активата;
- постојани средства во износ од МКД 1.351.350.626 денари, што претставува 64% од активата.

Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.560.518.848 денари и учествуваат со 74% во вкупните извори на средства.

	2021 (000) МКД	2021 % учество	2020 (000) МКД	2020 % учество	Индекси 21/20
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	1.351.351	64%	1.301.219	61%	104
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	769.029	36%	815.658	39%	94
ВКУПНО СРЕДСТВА	2.120.379	100%	2.116.877	100%	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	1.560.519	73%	1.527.870	72%	102
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	418.719	20%	477.328	23%	88
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	141.142	7%	111.679	5%	126
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.120.379	100%	2.116.877	100%	100

Клучни финансиски индикатори:

	2021	2020	2019
Бруто профитна маржа	37,76%	34,72%	37,16%
Оперативна профитна маржа	12,84%	14,39%	13,62%
Нето профитна маржа	10,72%	12,67%	11,90%
Поврат на капиталот	8,73%	10,91%	9,13%
Тековна ликвидност	1,86	1,66	1,55
Брза ликвидност	0,78	0,75	0,86
Капитал / Вкупни средства	0,74	0,72	0,77
Обрт на залихи	2,06	2,72	3,24
Денови на обрт на залихите	177,24	134,07	112,66
Обрт на побарувања	6,67	6,04	4,99
Денови на обрт на побарувања	54,72	60,41	73,22
Показател долг-сопствен капитал	33,78%	36,72%	29,38%
Добивка по акција	5.200	6.316	5.167

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

Позиција	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД	Индекс 21/20
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	1.255.845	1.285.621	98
Приходи од продажба	1.220.160	1.251.407	98
Приходи од продажба на домашен пазар	442.643	383.929	115
Приходи од продажба на странски пазар	777.516	867.479	90
Промени на залихите на готови производи и производството во тек			0
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	90.059	53.241	169
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	130.429	91.834	142
Капитализирано сопствено производство и услуги	3.753	11.671	32
Останати оперативни приходи	31.933	22.542	142
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1.135.021	1.139.238	100
Набавна вредност на трговски стоки	162.608	143.334	113
Трошоци за сировини и други материјали	485.602	567.299	86
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	5.591	0
Услуги со карактер на материјални трошоци	37.457	38.265	98
Останати трошоци од работењето	58.831	46.237	127
Трошоци за вработените	328.153	310.596	106
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	12.798	12.192	105
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	5.645	0	0
Останати расходи од работењето	43.927	15.724	279
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	161.194	184.976	87
Финансиски приходи	1.618	6.903	23
Финансиски расходи	8.650	9.042	96
Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	154.161	182.838	84
Данок од добивка	19.368	19.124	101
Нето добивка/загуба по оданочување	134.793	163.714	82

Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. И покрај изложеноста од можните флуктуации на странски валути, Групацијата континуирано ги следи промените и соодветно ги алоцира средствата со цел ефектите да бидат минимални.

Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Групацијата нема значајна концентрација на кредитен ризик.

Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Групацијата има користено вакви кредити може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењето на финансиските пазари. Каматните стапки на кредити кои ги користи Групацијата бележат пад во однос на претходните периоди.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со континуирано обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

2. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење со сопствени средства како и со користење на краткорочни или долгорочни кредити од банки. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа. За периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година кредитното задолжување е намалено за 9.712.414 денари, односно на 31 декември 2021 година изнесува 189.335.825 денари (на 31 декември 2020 година изнесува 199.048.239 денари).

Обврски за кредити:	2021 (000) МКД	2020 (000) МКД
Тековен дел на долгорочни кредити	48.194	87.369
Долгорочни кредити	141.142	111.679
	189.336	199.048

Фирми ќерки

	2021 % на учество	2020 % на учество
Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје	100%	100%
Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје	100%	100%







02 за реплек

Врз основа на нашето долгогодишно искуство во работењето и континуираното усогласување со условите на пазарот и потребите на потрошувачите, ние во Групацјата РЕПЛЕК, со користење на сопствените ресурси и капитал, создаваме вредности во квалитет, професионалност и сигурност кај нашите потрошувачи и деловни партнери односно СОЗДАВАМЕ ПОДОБРА ИДНИНА за нашите вработени и акционери.

Во текот на годините, компанијата постепено се развиваше и ги ширеше своите активности. Денес, после 76 години искуство и хармонизација на работењето со условите на пазарот, РЕПЛЕК АД претставува една од поголемите фармацевтски компании во земјата.

Во 2001 година втората компанија ќерка РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје, фармацевтска фабрика екипирана со кадар, опрема и деловни простории согласно локалните законски барања беше лиценцирана, отворена и започна со работа.

Реплек Фарм континуирано се развиваше во изминатите 20 години.

2001

GMP APPROVAL for manufacture of drugs - Ministry of Health of the Republic of Macedonia

LICENCE Agreement signed between GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS and REPLEK AD AUGMENTIN

2003

APPROVAL FOR SECONDARY MANUFACTURE OF DRUGS, TERTIARY MANUFACTURE (of ampoules and drugs containing highly sensitizing and bioactive materials), and MANUFACTURE OF AXILIARY MEDICAL PRODUCTS Ministry of Health of the Republic of Macedonia

2005

RUSSIA-SOTEX "PharmFirm" Moskva: AGREEMENT OF MANUFACTURE ON THE COOPERATION BASIS from 05.04.2005

2008

ISO 14001:2004
SGS Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certification
Zurich Switzerland
08.03.2008

GMP CERTIFICATE FOR MANUFACTURE OF DRUGS
Ministry of Health of the Republic of Macedonia
15.04.2008

2010

RUSSIA - AS BIRO - Ekaterinburg [Berezovsky Pharmaceutical Works]

CONTRACT to delivery No. R/BFZ - 2010

AGREEMENT OF MANUFACTURE ON THE CO-OPERATION BASIS - N

SERBIA - SLAVIAMED d.o.o BELGRADE and Replek Farm d.o.o.o.e.l

CO-OPERATION AGREEMENT No. 2363 from 09.06.2010



2012

RUSSIA - Victoriapharm
OU Agreement for
cooperation and supply
ORALSEPT 16.10.2021

IRAQ - Health Care
Scientific Bureau - ESB
GROUP - Distribu-
tion agreement from
21.09.2012

KAZAHSTAN, KIR-
GISTAN, Tajekistan EVO-
LET Healthcare Limited
- LICENSE Agreement
from 02.11.2012

2014

DISTRIBUTION AGREE-
MENT dated 13.08.2014
signed between Replek
Farm Ltd. Skopje and
Corpus Medica UAB,
Lithuania TARAFEN
(Paracetamol, Pseudo-
ephedrine hydrochloride,
Dextromethorphan hyd-
robromide), film coated
tablets (500+30+15) mg

Gruzija_Aversi - Rational
Ltd. Technical agreement
on tasks and the division
of responsibilities in con-
tract manufacturing and
testing No. 6912 from
04.12.2012

2017

CONCLUSION on
the suitability of the
manufacturer (foreign
manufacturer) of medici-
nas for medical use with
the requirements of good
manufacturing practice
- Russian Federation -
MINISTRY OF INDUSTRY
AND TRADE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
06.10.2017

2019

GMP Inspection by a
partner from POLAND/
Malta AKSON Poland -
Positive inspection
13.09.2019


2020

CANNABO


03 организациона структура

реплек 2021


Организациона шема - Реплек АД Скопје



Организациона шема - Реплек Маркет Скопје



Организациона шема - Реплек Фарм ДООЕЛ





04 корпоративни информации

Надзорен одбор

Во согласност со Законот за трговските друштва и Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје, Надзорниот одбор е овластен да го надгледува управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор како и да ги анализира и процени документите на Друштвото. Овластувањата на Надзорниот одбор се утврдени во Законот за трговските друштва и Статутот на РЕПЛЕК АД Скопје.

Во 2021 година актуелниот Надзорен одбор на Реплек АД работеше во следниот состав:

Георгиевски Антонио

Претседател на Надзорен одбор

Дипл. Економист

Основач и Управител на
ДТУ АГ Ситко Скопје

Андреевски Петар

Член на Надзорен одбор

Дипл. Електро инженер

Извршен директор и
Ко-основач на Друштво за
управување со инвестициски
фондови ВФП Фонд
Менаџмент АД Скопје

Гашевски Владимир

Независен член на Надзорен одбор

Дипл. Правник

Адвокат во Адвокатска
канцеларија Владимир
Гашевски

Членови на Надзорен одбор на РЕПЛЕК АД се од 22.09.2021

Во текот на 2021 година Надзорниот одбор на РЕПЛЕК АД одржа 10 седници.

Извештај за работењето на Управниот одбор

Пецовски Душан

**Претседател на УО и
Генерален директор
на Реплек АД Скопје**

Дипломиран економист,
Магистер по Бизнис
администрација, МБА

Талевски Цане

**Член и Управител
на Реплек Фарм**

Дипл. Фармацевт,
Специјалист по
Фармацевтска
технологија

Коста Котески

**Член и Заменик
Генерален директор
на Реплек АД**

Дипломиран економист,
Доктор по менаџмент

Томовски Александар

**Член и Директор на
Правен сектор во
Реплек Фарм**

Дипл. правник,
Магистер по деловно
право

Несторовска Ѓошевска Билјана

**Член и Директор на
сектор Производство
во Реплек Фарм**

Дипл. Фармацевт,
Специјалист по
Фармацевтска технологија

Управниот одбор има големи овластувања во управување со Друштвото, односно спроведувањето на тековните активности на Друштвото. Тоа дејствува во име на Компанија и во рамките на предметната материја. Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото, Управниот одбор раководи со целокупното работење на компанијата на своја одговорност.

Управниот одбор во извештајниот период ги изврши своите активности во рамките на своите надлежности и во усогласеност со Законот за трговските друштва и Статутот на Друштвото; донесување одлуки кои се однесуваат на бизнисот политика и управување со целокупното работење на Друштвото.

Покрај предизвикувачките услови за време на Ковид-19 пандемии, Управниот одбор редовно одражуваше седници. Работата на Управниот одбор во текот на 2021 година беше во рамките на утврдените надлежности со Законот за трговските друштва и Статутот на Реплек АД Скопје.

05 акционерите во фокус

Структура на акционери и акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2021 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Структурата на акционерскиот капитал на Реплек АД е составена од домашни и странски правни и физички лица.

Номиналниот капитал на Реплек АД Скопје изнесува 25.920 акции со номинална вредност од 562,42 евра или номинален капитал во вкупен износ од 14.577.926,00 евра.

Издадени и целосно уплатени:	2021 број на акции	2020 број на акции
Обични акции	25.920	25.920
Приоритетни акции	-	-
Вкупно акции	25.920	25.920

Според евиденцијата на Македонската берза, во 2021 година се истргувани 1951 акција со 298 трансакции (без блок трансакции). Минимална цена по акција од 99.000,00 денари, односно максимална цена од 116.337,00 денари или просечна цена од 107.737,48 денари.

	2021 во МКД	2020 во МКД	2019 во МКД
Просечна пазарна цена по акција:	107.737,48	85.883,70	75.263,94

Друштвото заклучно со 31.12.2021 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Северна Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2021 година изнесува 101.850 МКД (во 2020: 104.000 МКД, во 2019: 77.000 МКД). Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28.350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во трговскиот регистар и ЦДХВ.

	2021 (000) МКД	2020 број на акции
Нето добивка за годината	134.793	163.714
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	134.793	163.714

	2021 број на акции	2020 број на акции
Број на обичните акции на 31 декември	25.920	25.920
Основна заработувачка по акција (во МКД)	5.200	6.316

Дивиденда

На годишното собрание на Реплек АД Скопје за 2021 година, кое ќе се одржи во текот на 2022 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2021 година. Правото за остварување на дивиденда е согласно одлуката донесена на Годишното собрание.

Согласно Одлука за распределба на добивка донесена на Собрание на ден 08.04.2021 година, Реплек АД Скопје има исплатено бруто дивиденди и награди во вкупен износ од МКД 75.705.306 денари, односно исплата на дивиденда во нето износ од 2.153 денари по акција. На ден 22.09.2021 година донесена е одлука на Собрание на акционери за дополнителна исплата на дивиденда во нето износ од 918 денари по акција или бруто износ од 1.020 денари по акција во вкупен бруто износ од 26.438.400 денари.

Од распределба на добивката по годишната сметка за:			
	2020 година	2019 година	2018 година
Бруто дивиденда по акција во денари:	3.412	4.168	4.704

Реплек АД Скопје во текот на 2021 година има приливи од дивиденда од придружени друштва во износ од МКД 76.000.000 денари.







06 вработените во фокус

Клучни податоци за вработените

468

вработени

307 жени

160 мажи

54

менаџери

37 жени

17 мажи

45 год.

просечна возраст

38

нови вработувања
на ниво на групација
во 2021

Реплек АД Скопје

Сектор	2019 година	2020 година	2021 година
Управа	/	/	4
Фармацевтика	2	2	2
Извоз-увоз	1	1	1
Финансии	2	3	1
Општ	1	1	/
Грин шоп	/	3	3
Служба за внатрешна ревизија	/	/	1
Вкупно вработени	6	10	12

Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје

Сектор	2019 година	2020 година	2021 година
Маркет	40	41	41
Ресторан	21	18	18
Вкупно вработени	61	59	59

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје

Сектор	2019 година	2020 година	2021 година
Кабинет на директор	8	8	3
Развој и истражување	17	14	15
МИС и пропаганда	17	16	13
Контрола на квалитет	50	58	60
Комерција	22	21	21
Производство	173	193	178
Регулаторни активности	11	11	11
Обезбедување на квалитет	10	11	9
Набава	5	5	5
Правен	38	40	41
Финансии	9	7	8
Информациони технологии	9	10	10
Канабис	/	7	11
Технички системи и одржување	/	/	12
Вкупно вработени	369	401	397

Образовната структура на вработените во Групацџата Реплек на 31 декември 2021 година

Реплек АД

3

магистер

Економски науки **1**

Бизнис администрација **2**

1

доктор на науки

Менаџмент **1**

Реплек Фарм ДООЕЛ

9

специјализација

Фармацевтска технологија **3**

Фармакоинформатика **1**

Испитување и контрола на
лекови **2**

Клиничка фармакологија **1**

Фармација **2**

5

магистер

Здравствен менаџмент и
Фармакоекономија **2**

Бизнис администрација **2**

Биолошки науки **1**

4

доктор на науки

Фармацевтски науки **1**

Хемиски науки **1**

Биолошки науки **1**

Медицински науки и
клиничка медицина од
областа на фармакологија **1**

Инвестираме во образование и доусовршување на вработените

Свесни сме дека развојот на компанијата е тесно поврзан со развојот на нашите вработени. Во текот на 2021 година ги поддржавме специјалистичките студии по испитување и контрола на лекови на Фармацевтскиот Факултет во Скопје на тројца наши вработени. Студиите траат 3 години.

Грижа за вработените и во време на криза

Во контекст на специфичните услови за функционирање во текот на пандемиската 2021 година, грижата за вработените остана меѓу врвните приоритети на Реплек.

Во таа насока се преземени сите заштити и превентивни мерки:

- дезинфекција, носење на заштитни маски,
- ослободување од работа на вработените со хронични болести, родители на деца до 10 годишна возраст, бремени жени,
- поставување на паравани во канцелариите во кои има поголем број на вработени,
- работа од дома каде дозволува процесот на работа.

Грижата за нашите вработени е и грижа за нивните семејства. Поради пандемијата, предвидените средства за новогодишна прослава ги пренаменивме за зголемување на семејниот празничен буџет на нашите вработени. Сакајќи да ги изградуваме децата на нашите вработени, а истовремено да ја поддржиме локалната економија, набавиме новогодишни пакетчиња од домашни производители.

Единство и тимски дух

Во одлична форма и кондиција, тимот на Реплек Фарм го освои четвртото место на традиционалната Бизнис Трка 2021, организирана од страна на Прв до Врв.

Бројните натпреварувачи на Реплек Фарм, поделени во 5 тима, во 2021 трчаа во чест на прерано починатиот колега Јорго.

По повод трката тие изјавија: „Контунуирано работиме на наше подобрување и целиме високо. Се гледаме догодина со уште подобар резултат “



07 животната средина во фокус

Ги почитуваме и унапредуваме основните еколошки аспекти во однос на бучава, отпад, прашина и максимално ја рационализираме потрошувачката на енергија, вода и останатите природни ресурси.

Наша цел е заштита и континуирано подобрување на квалитетот на живот и животната средина, како морална посветеност кон сегашните и идните генерации.

Позитивните движења за 2021 година во потрошувачката на електрична енергија и вода.

Потрошувачка на струја

2018	2019	2020	2021
2,259,098 Kwh	2,318,320 Kwh	2,957,932 Kwh	2,951,697 Kwh

Потрошувачка на вода

2018	2019	2020	2021
22021 m ³	21171 m ³	21059 m ³	26555 m ³

Емисии на штетни материи во воздух

Точки на емисија	Опис	Детали на емисијата				
Референти броеви		Материјал	мдк kg/h	mg/Nm ³	kg/h	kg/година
Систем А	Систем А	прашина	0.5	0.3	0.004	0.0147
Систем V	Систем V	прашина	0.5	0.3	0.0028	0.0101
Систем K1	Систем K1	прашина	0.5	0.3	0.0023	0.0082
Систем K2	Систем K2	прашина	0.5	0.4	0.0015	0.0055
Линија L1	Линија L1	прашина	0.5	0.3	0.0003	0.0012
Линија L2	Линија L2	прашина	0.5	0.6	0.0005	0.0018

* ЕМИСИИТЕ СЕ МЕРАТ ЧЕТИРИ ПАТИ ГОДИШНО

** ПРИЛОГ СО ПРИКАЖАНО ЕДНО МЕРЕЊЕ

Квалитет на отпадна вода

Параметар	МДК	мг/л
рН вредност	6.5-9.5	7.31
Боја	Без	Без
Мирис	Без	Без
Вк. Сув остаток	/	399
ХПК (K ₂ Cr ₂ O ₇)	700	25
БПК -5	250	2.79
ТОС	/	13.37
Нитрити, NO ₂ -	10	0.02
Нитрати NO ₃ -	/	1.04
Хром Cr	0.5	0.05
Железо бк. Fe вк.	/	0.1
Бакар Cu	0.5	0.1

* МЕРЕЊАТА СЕ ВРШАТ ЕДНАШ МЕСЕЧНО

Бучава

Извор	Емисиона точка Реф. Бр.	МДК	Звучен притисок dBA на референтна оддалеченост
Вентилационен систем, клима комора	NL1	60 dBA	56.2
Клима инвертери	NL2	60 dBA	
54.1	/	399	399
4 вентилации од Блок Б и клима комори	NL3	60 dBA	58.1
Вентилација и клима комори	NL4	60 dBA	50.3

* БУЧАВАТА СЕ МЕРИ ЕДНАШ ГОДИШНО







08 општествена одговорност

Донации во вкупен износ од над 130.000 евра

Во тек на 2021 година Реплек донираше повеќе од 8.000.000 денари или повеќе од 130.000 евра за добротворни цели т.е. помош на јавните институции: Министерство за здравство, ЈЗУ Клинички Центар, ЈЗУ ГОБ 8 Септември, Институт за Белодробни заболувања Козле, Институт за Физикална Медицина и Рехабилитација, основни училишта, детски градинки како и СОС Детското село. Помагаме на оние на кои тоа им е најпотребно и посветено работиме на нашата мисија да обезбедиме квалитетни и достапни лекови за сите. Наша цел е континуирано зголемување на инвестициите во развој, едукација, зачувување на животната средина и градење подобра заедничка

Кодекс на корпоративно управување

Врз основа на член 384-а од Законот за трговски друштва, Управниот одбор Изјавува дека во Групацијата Реплек Скопје - Реплек АД, Реплек фарм ДООЕЛ и Реплек маркет ДООЕЛ се применува кодекс за корпоративно управување донесен од страна на Реплек АД врз основа на законските прописи на РСМ. Кодексот е јавно достапен за сите вработени на огласната табла во просториите на компанијата, како и во електронска форма за интерна употреба. Од донесувањето на Кодексот на ден 29.04.2020 година па се до денес, не постојат случаи кои би укажале дека постојат отстапувања од правилата на кодексот за корпоративно управување, туку напротив, стремеж на компанијата е максимално да се почитуваат правилата со што се обезбедува успешно работење на компанијата, заштита на нејзините интереси како и интересите на вработените.

Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2021 година изнесуваат МКД 7.580 илјади и МКД 20.944 илјади, соодветно, по основ на редовна плата и други примања на членовите на органите на управување и на органите на надзор.

Трка за независност – Крушево

На 4ти септември 2021 се одржа првата 5 километарска “Трка за независност” во Крушево. Реплек фарм како општествено одговорна компанија, го поддржа и овој настан со донација на производи меѓу кои и Ресепт производитите за дезинфекција.

Продолжуваме со поддршка на спортските манифестации со цел постигнување на подобри резултати, за поздрави поколенија и здрава иднина.



09 ИНВЕСТИЦИИ

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во Друштвото континуирано се инвестира во градежни објекти и опрема, особено во зголемување на капацитетите на производството во Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје.

во (000) МКД	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и транс.сред	Средства во подгот.	Вкупно
Нето сметководствена вредност на:					
31.12.2021	11.516	401.200	897.087	31.711	1.341.514

Инвестиции во 2021 година прикажани по сегменти:

во (000) МКД	Градежен дел (000 МКД)	Постројки и опрема (000 МКД)	Опрема и транс.сред	Средства во подгот.	Вкупно
Реплек АД	478	159	8.734	1.342	10.712
Реплек Фарм ДООЕЛ	386	35.874	3.333	28.801	68.394
Сектор канабис	122	9.030	73	19.855	29.081
Сектор производство	264	16.592	37	8.947	25.839
Сектор контрола на квалитет	0	8.118	84	0	8.202
Сектор за развој	0	862	25	0	887
Останати	0	1.272	3.114	0	4.386
Реплек Маркет ДООЕЛ	4.787	2.009	2.055	0	8.851
Вкупно:	5.651	38.041	14.122	30.144	87.957

Модернизација и зголемување на капацитетите

Во 2021 година е порачана Флуидна сушница со можност и за гранулација (Fluid Bed Dryer + Granulator). Оваа машина ќе се овозможи компатибилност со машините во производство во однос на сушењето на гранулатот при процесите на влажна гранулација. Со оваа опрема се отвора можност за воведување на уште еден процес во нашата лабораторија, а понатаму и во секторот производство.

Во 2021 година инвестиравме и во унапредување на контролата на квалитетот на нашите производи. Во секторот Контрола на квалитет набавени се и инсталирани во март 2021 четири инструменти во вредност од 130.000 евра и тоа:

- Ultra pressure liquid chromatography system - UPLC Shimadzu Nexera LC-40 (апарат за течна хроматографија под ултра висок притисок);
- High pressure liquid chromatography system- HPLC Agilent 1260 Infinity II- (апарат за течна хроматографија под висок притисок);
- Dissolution system (апарат за растворливост) - Agilent 708;
- Два орбитални шејкери.

Во 2021 година инвестиции се направени и во секторот за производство на фармацевтски дозирани форми:

- Пуштена е во работа и нова линија за производство на фармацевтски полуцврсти дозирани форми супозитории, со која се зголемува капацитетот на производство на овие дозирани форми;
- Инсталирана е машина за дозирање на прашкасти дозирани форми со полнење во ќесички со што е планирано воведување на нова линија на производи во производната програма на Реплек Фарм;
- Реализирана е реконструкција на магацинот за складирање на амбалажни единици кои се користат во процес на производство согласно нормите на ДПП со која значително се зголемува капацитетот на лагерирање.

Големиот интерес и побарувачка ширум светот (Израел, Бразил, Полска, Австралија, Чешка и Шпанија), како и брзиот тренд во развојот на технолошките процеси за добивање на екстракти од канабис за медицински цели беа причината за реализација на нов проект во овој сегмент и поголема инвестиција од досегашните. Зачетоци на оваа идеја датираат од втората половина на 2020 година, а главните одлуки за почеток беа донесени во 2021 година.

Оваа инвестиција се изведува на вкупно 400метри квадратни, а проектот е дизајниран и се изведува согласно GMP директивите. Истиот е изграден од најсовремени материјали во структурата на белите соби. HVAC систем за одржување и мониторирање на вентилација, загревање, климатизација на просториите, како и прочитување со помош на HEPA филтри кои обезбедуваат високо ниво на чистота во производните соби (ISO класа 8). Проектот вклучува и изведба на сопствен систем за добивање на пурифицирана и деминерализирана вода. Сите овие процеси се контролирани со помош на BMS систем, односно интелигентен микропроцесорски

контролен систем кој дава 24/7 часовен приказ за состојбата на вентилацијата, климатизацијата, осветлувањето, хидрауликата и обезбедува стабилен и постојан систем на функционирање.

Модернизацијата, односно следењето на развојните трендови не подразбира само вложување во квалитетот на цврстата градба. Напротив, влогот во начинот на изработка и технологијата на производството се суштински чекор до повисок и подобар квалитет на крајниот производ. Поради ова изминатите 2020 и 2021 година претставуваат години на инвестиции во набавка на вкупно пет машини. Набавената опрема е изработена од материјали сертифицирани во согласност со GMP стандардите кои се компатибилни за работа во фармацевтската индустрија. Истите се наменети за различни процеси почнувајќи од процесот на суперкритична CO₂ екстракција, апаратура за прочистување на добиените екстракти, поминувајќи низ процесот на полнење и затворање на течни и полутечни фармацевтско дозирани форми. Овие машини обезбедуваат подобар квалитет на добиениот производ и усовршување, односно автоматизирање на технолошките процеси. Со сето ова се обезбедува поголема сигурност и минимизирање на процентот на влијание на човечкиот фактор и грешка.

Според веќе изготвениот проектен план заврпувањето на сите активности во врска со овој погон се очекува крајот на април 2022 година. Тимот одговорен за спроведување на понатамошните задачи продолжува со подготовките за престојните инспекциски надзори од страна на Македонските и Европските одговорни тела за добивање на MK GMP и EU GMP лиценци.

Процеси и сертификација

Обезбедувањето на квалитет на сите процеси е со цел добивање на готов лек кој одговара на спецификациите за квалитет. За да осигуриме дека истото се остварува редовно се спроведуваат GMP ревизии и ревизии од страна на партнерите.

Обезбедување на висок квалитет подразбира и почитување на високите стандарди кои ги предвидуваат различните сертификати. Во 2021 година обновени и продолжени се следните сертификати:

- RU GMP сертификатот за течни и полуцврсти форми што се оденсува на производите Оралсепт раствор и Оралсепт пасти EU GMP сертификатот од JAZMP Словенија кој се однесува на цврсти дозирани форми и полуцврсти и течни дозирани форми. Овој сертификат е продолжен за една година односно со важност до крајот на 2022, согласно Ковид процесорите

Направени се редовни онлајн инспекции на добавувачите на активни супстанции кои влегуваат во состав на готовиот лек. Исто така редовно се спроведувани планираните онлајн обуки согласно Ковид19 пандемијата.

Во 2021 година направени се редовните валидации на процесите и валидации на чистење на машините кои се користат во производството.

Дополнително продолжен е процесот на серијализација. Овој процес е почнат во текот на 2019 година за производи на европскиот пазар. Во 2021 серијализацијата продолжи да се имплементира и на рускиот пазар за производи кои се извезуваат како готов лек во Русија (Оралсепт спреј)

Во 2021 се спроведе и се заврши студија за биеквиваленција за Азимед (Azithromycin) филм обложени таблети 3 x 500 mg, спонзорирана од Реплек Фарм. Со студијата е потврдена ефикасноста на генеричкиот лек со таа на оригинаторот.

Name of the medicine	Registration valid until	BE study status
AZIMED® (Azithromycin) film c. tabl. 3x500mg	Unlimited	performed and finished 2021

10 портфолио

Маркетинг и продажби

Продажба на топ 5 производи за 2021 година (% учество во вкупната продажба на лекови):

Топ 5 производи	% учество		
	2021	2020	2019
AZIMED (azithromycin)	13%	21%	9%
VENTOR (nimesulide)	11%	10%	12%
ORALSEPT (benzylamine)	7%	3%	5%
IBUPROFEN (ibuprofen)	5%	8%	7%
AMINOPHYLLINE (aminophylline)	4%	4%	4%

Нови маркетинг авторизации

Name of the medicine	Registered in R. S. Macedonia, valid until
KETOPROFEN FORTE (ketoprofen) film coated tablets 20 x 100mg	unlimited
KETOPROFEN RETARD (ketoprofen) prolonged release tablets 150 mg x 30	unlimited
KETOPROFEN RETARD (ketoprofen) prolonged release tablets 30 x 200 mg	unlimited
BETAMETAZON (betamethasone) cream 0.5 mg/1g, 30 g	unlimited
BETAMETAZON (betamethasone) ointment 0.5 mg/1g, 30 g	unlimited
RECIPROKS (ciprofloxacin) film coated tablets 500 mg x 20	unlimited

Нови производи во 2021



HISPEROX (Desloratadine)
филм-обложени таблети
5 mg x 10



HISPEROX (Desloratadine)
филм-обложени таблети
5 mg x 30



MOXIMED (Moxifloxacin)
филм-обложени таблети
400 mg x 5



MOXIMED (Moxifloxacin)
филм-обложени таблети
400 mg x 7



MOXIMED (Moxifloxacin)
филм-обложени таблети
400 mg x 10



**FORVITA
RESVERATROL
+ VITAMIN E**
(Moxifloxacin)
капсули (250 + 50) mg x 60





Лекови на рецепт според фармако – терапевтска група

Дигестивен тракт и метаболизам

ОМЕПРАЗОЛ

МЕСАЛАЗИН

МЕТФОРМИН

ГЛИБЕНКЛАМИД

НЕУРО-ВИТ

КАЛЦИУМ КАРБОНАТ

Крв и крвни органи

АЦЕНОКУМАРОЛ

КЛОПИДОГРЕЛ АКТИВ®

РЕФЕРУМ® Таблети за џвакање

РЕФЕРУМ® Сируп

ФОЛНА КИСЕЛИНА

Кардиоваскуларен систем

АМИОДАРОН

НИТРО М Ретард®

СПИРОНОЛАКТОН

ПЕНТОКСИФИЛИН

АТЕНОЛОЛ

БИСОПРОЛОЛ

КАРВЕДИЛОЛ

АМЛОДИПИН

НИФЕДИПИН Ретард

ВЕРАПАМИЛ

РЕНАПРИЛ®

ЛИЗИНОПРИЛ

ЛОСАРТАН

РЕВАСТАТ®

АТОРВАСТАТИН

Дерматолошки препарати

БЕТАМЕТАЗОН

БЕТАСАЛИК®

Генитоуринарен систем и полови хормони

СПАЗМОТроспиум®

РЕВАГРА®

Генерални антиинфективи за системска примена

ДОКСИЦИКЛИН

РЕЦИПРОКС®

ТРИМОКСАЗОЛ®

НОРФЛОКСАЦИН

КЛАРИЦИН®

МОКСИМЕД

АЗИМЕД®

ДИФЛУКОНАЗОЛ®

АМИКАЦИН

Мускуло-скелетен систем

ДИКЛОФЕНАК Форте•Ретард

КЕТОПРОФЕН•Форте•Ретард

МЕЛОКСИКАМ

ВЕНТОР®

Нервен систем

БИПЕРИДЕН

ДИАЗЕПАМ

ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА

ЛЕКСАН®

ХАЛОПЕРИДОЛ

АЛПРАЗОЛАМ

ОЛАНЗАПИН

ПАРОКСЕТИН

РИСПЕРИДОН

ПИРАЦЕТАМ

Респираторен систем

ЦЕТИРИЗИН

МОНТЕЛУКАСТ

ЛОРАТАДИН

ХИСПЕРОКС

Сензорни органи

ДЕКСАМЕТАЗОН + ХЛОРАМФЕНИКОЛ

Лекови без рецепт

АДОЛОР® ГРИПО Ц

АДОЛОР® КИДС

АДОЛОР® Колд

АДОЛОР® Рино

АКТИФЕН®

АКТИФЕН® КИДС

АЛЕРЗИН®

ВИТАМИН Б6

ВИТАМИН Е

ВЕНТОР® Гел

ДИКЛОФЕНАК Гел

ИБУПРОФЕН АКТИВ

ИБУПРОФЕН АКТИВ – Сируп

ИБУПРОФЕН АКТИВ – Крем

КЕТОПРОФЕН – Крем

КОДЕФАН®

ЛАКСАН

ЛОРАТА

НЕУРО-ВИТ

ОРАЛСЕПТ® Раствор

ОРАЛСЕПТ® Спреј и Пастили

ОРАЛСЕПТ® ДУО спреј

ПАРАФЕН®

ПАРАЦЕТАМОЛ Таблети

ПАРАЦЕТАМОЛ Сируп

ПАРАЦЕТАМОЛ Супозитории

РЕКОНАЗОЛ® Шампон

РЕКОНАЗОЛ® Крем

РЕФАЛГИН®

Антисептици и Дезинфициенси

РЕСЕПТ гел

РЕСЕПТ+ гел за раце со CBD

РЕСЕПТ раствор

РЕСЕПТ раствор, спреј

Додатоци во исхраната

ФОРВИТА® Б-Комплекс

ФОРВИТА® Витамин Б12

ФОРВИТА® Ц

ФОРВИТА® Ц 1000мг

ФОРВИТА® Ц Кидс

ФОРВИТА® Кидс Сируп

ФОРВИТА® А, Ц, Е + Се

ФОРВИТА® Витамини и
Минерали

ФОРВИТА® Глукозамин

ФОРВИТА® Ресвератрол +
Витамин Е

ФОРВИТА® Флекси Актив

ФОРВИТА® Остео

ФОРВИТА® АнтиСтрес

ФОРВИТА® Феме

ФОРВИТА® Д3

ФОРВИТА® Кидс Д3

ФОРВИТА® Цинк

ФОРВИТА® Кидс Цинк

ФОРВИТА® Авирекс

ФОРВИТА® Авирекс Форте

БОСВЕЛИА

БРУСНИЦА Плус+

ГАСТРИКС

ЦИМЕТ +Zn

ЛИКОПЕН

ТИКВА +Zn Актив

САЛВИСЕПТ® Ц

Гранични производи

Производство на екстракти и производи од канабис за медицински цели

Реплек е прв сертифициран производител на екстракти од канабис за медицински цели во Република Северна Македонија. Произведуваме природни висококвалитетни екстракти од канабис вградени во различни фармацевтски дозирани форми, во согласност со високите стандарди на фармацевтската индустрија, за што поседуваме и Сертификат за сообразност на производител со GMP нормите.

Сите фази, од прием на сушен цвет, преку процеси на екстракција, технолошки процеси на производство на дозирани фармацевтски формулации и нивно пакување, се строго контролирани од нашите сертифицирани лаборатории за Контрола на квалитет и Микробиологија во сите меѓуфази, со што се обезбедува строго контролиран и стандардизиран финален производ од канабис со висок квалитет.

Сушениот цвет кој се користи како влезна сировина во процесите на екстракција, мора да ги задоволува сите критериуми на квалитет, вклучувајќи ги и здравствените аспекти на отсуство на контаминанти; хербициди, пестициди, тешки метали, резидуални органски растворувачи, отсуство на микотоксини, микробиолошка чистота и др. Екстракцијата ја изведуваме според стандардни, строго дефинирани услови на суперкритична CO₂ екстракција, која се одвива на ниска температура, што обезбедува максимално зачувување на сите присутни канабиноиди и останати биолошко-активни фитокомпоненти. На тој начин се добива полновреден "Full Spectrum" екстракт од канабис, во кој е одржан меѓусебен синергизам на компонентите на растението.

Ваквиот природен полновреден екстракт од канабис се користи како активна компонента во нашите дозирани фармацевтски формулации, во точно одредена количина, со која се обезбедува декларираната содржина на примарните канабиноиди, во нивната најпотентна декарбоксилирана, неутрална, липофилна форма.

КАНОИЛ

Производи со ЦБД (канабидиол) 100% природни, без психотропно дејство.

Категоризирани се како гранични производи и достапни се во аптеките без рецепт.

КАНОИЛ® Масло

КАНОИЛ® Масло 5% CBD

КАНОИЛ® Масло 7% CBD

КАНОИЛ® Масло 10% CBD

КАНОИЛ® Gold Nut 25% CBD

КАНОИЛ® Био Спреј

КАНОИЛ® Био 600 mg CBD

КАНОИЛ® Био 800 mg CBD

КАНОИЛ® Био 2000 mg CBD

КАНОИЛ® Био 3000 mg CBD

КАНОИЛ® Био 12% CBD

КАНОИЛ® Био 15% CBD

КАНОИЛ® Био 20% CBD

КАНОИЛ® Мaст

КАНОИЛ® Мaст 100 mg CBD

КАНОИЛ® Мaст 200 mg CBD

КАНОИЛ® Мaст 600 mg CBD

КАНОИЛ® Супозитории

КАНОИЛ® Супозитории
25 mg CBD

КАНОИЛ® Супозитории
50 mg CBD

КАНОИЛ® Вагитории

КАНОИЛ® Вагитории
50 mg CBD

КАНОБИЛ

Производи со ЦБД и ТХЦ (канабидиол, тетраhydroканабинол)

100% природни екстракти од ЦБД + ТХЦ во соодветен сооднос и концентрација, за различна употреба.

Поради концентрација на ТХЦ над 0, 2% овие производи се категоризираат како лекови кои се издаваат со двоен рецепт.

КАНОБИЛ® КАНЦ

КАНОБИЛ® КАНЦ

КАНОБИЛ® КАНЦ+

КАНОБИЛ® КАНЦ ФОРТЕ

КАНОБИЛ® КАНЦ УЛТРА

КАНОБИЛ® МС

КАНОБИЛ® МС

КАНОБИЛ® МС+

КАНОБИЛ® ЕПИ

КАНОБИЛ® ЕПИ

КАНОБИЛ® ХИВ

КАНОБИЛ® ХИВ

CANNABO **Иновативна нега за кожа**

Канабидиолот е природен антиоксиданс кој ја детоксицира, заштитува, храни и подмладува кожата, ја поттикнува нејзината регенерација и ги намалува оштетувањата на клетките.

Токму поради тоа ги соединивме ефектите на висококвалитетен, природен ЦБД со веќе докажаните состојки, за засилена заштита од предвремено стареење на кожата.

Иновативна нега за лице со CBD (канабидиол)

Cannabo Дневен крем

Cannabo Балзам за усни

Cannabo Ноќен крем

CANNABO крем за околу очи

Иновативна нега за лице со CBD (канабидиол) и 24 каратно злато

Cannabo Exclusive Дневен крем

Cannabo Exclusive крем за Мажи

Cannabo Exclusive Ноќен крем

Иновативна нега за тело со CBD (канабидиол)

Cannabo Крем за раце

CANNABO Reven plus крем за вени

Cannabo Лосион за тело

CANNABO шампон

Cannabo Масло за масажа

CANNABO Cellugel plus
антицелулитен гел

Иновативна нега за воспалена кожа со CBD (канабидиол)

Cannabo Herp крем

Cannabo Hemor крем



Претседател на Управен одбор,

Душан Пецовски

Членови на Управен одбор

Цане Талевски

Коста Котески

Александар Томовски

Билјана Несторовска Гошевска

